



ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ

Штедилница Можности ДОО Скопје, Бул. „Јане Сандански“ 111, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, П. Факс 883
Тел. +389 2 2401 051 Факс. +389 2 2401 049 <http://www.moznosti.com.mk> e-mail: contact@moznosti.com.mk

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Име на продукт	ОРОЧЕН ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТ
Целна група на клиент	• Физички лица
Валута на депозит	• МКД
Намена на депозитот	• Краткорочно или долгорочно штедење
Минимален износ	• 1.000,00 денари

Каматна стапка на депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година	Износ	До 600.000 денари			Над 600.000 денари		
	Рок на орочување	Вкупна каматна стапка	Каматна стапка	Стимулативна каматна стапка	Вкупна каматна стапка	Каматна стапка	Стимулативна каматна стапка
	24 месеци	2,50 %	2,50 %	0,00 %	2,75 %	2,50 %	0,25 %
36 месеци	3,00 %	3,00 %	0,00 %	3,25 %	3,00 %	0,25 %	

Каматна стапка на депозити	Рок на орочување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци
	Отворени и реорочени од 01.07.2017 до 31.10.2018 година	0,05 %	0,50 %	1,00 %	2,25 %	3,25 %	3,50 %
	Отворени и реорочени од 01.11.2018 година	0,05 %	0,50 %	1,00 %	2,25 %	2,75 %	3,25 %

Тип на каматна стапка	<ul style="list-style-type: none"> • Прилагодлива каматна стапка на депозитите отворени заклучно со 30.06.2017 година • Фиксна каматна стапка на депозитите отворени и реорочени по 01.07.2017 година
Пресметка и плаќање на камата	<ul style="list-style-type: none"> • Каматната стапка е на годишна основа • Метода на пресметка на камата - конформна метода • Декурзивна пресметка на камата • Пресметувањето на каматата се врши месечно, а штедилницата го врши начинот на пресметка на каматата согласно со законските прописи • Со месечно подигнување на камата и можност за трансфер на истата на трансакциска сметка на депонентот • Со препишување на каматата на депозитот на крајот на периодот на орочување
Отворање и затворање на штедна книшка	<ul style="list-style-type: none"> • Штедна книшка може да отвори секое деловно способно физичко лице и тоа: во свое име, во име на малолетно лице за кое е законски застапник • Отворањето на штедната книшка е бесплатно и може да се направи во секоја експозитура на штедилницата со лично присуство (важи за деловно способни физички лица) и валиден документ за идентификација • Штедна книшка може да се затвори во секоја експозитура на штедилницата на барање на депонентот, со лично присуство и со валиден документ за идентификација
Уплата, исплата и располагање со средства	<ul style="list-style-type: none"> • Почнувајќи од 01.07.2017 година, не се прават дополнителни вложувања на посебна подпартија на благајните на штедилницата или со трансфер на трансакциска сметка на штедилницата, односно една партија – една подпартија (еден договор). • Подпартијата на депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година има статус на посебен депозит со посебен договор за штедење • Лица кои можат да вршат уплата на средства без ограничување на трансакциската сметка на штедилницата се: Носител на сметка, Законски застапник на сметка, Опномоштено лице на сметка • Со орочените средства депонентот не може да располага пред истекот на договорениот рок • Штедилницата веднаш и на прв повик на депонентот ќе му исплати износ до 50.000 ден. и тоа без претходна најава. За поголем износ, како и за подигнување на средствата од друга благајна, а не таму каде што ги уплатил депонентот треба да изврши претходна најава и тоа најмалку 24 часа пред подигнувањето на средствата • Орочениот депозит може да се разорочи пред договорениот рок по барање на депонентот и се пресметува камата во висина од 10 % од каматата по видување на денот на ликвидација за периодот од уплатата на средствата до денот на нивно подигнување или за периодот од реорочувањето на средствата до денот на нивното подигнување, кај орочениот депозит со препишување на каматата на депозитот на крајот на периодот на орочување • Кај орочениот депозит со месечно подигнување на камата, доколку депонентот бара предвремено разорочување на депозитот, разликата помеѓу исплатената камата и 10 % од каматата по видување на денот на ликвидацијата за периодот од уплатата на средствата до денот на нивно подигнување или за периодот од реорочувањето на средствата до денот на нивното подигнување ќе се одземе од главницата на депозитот • Депонентот за располагање со депозитот во експозитура на штедилницата треба да приложи: Штедна книшка и валиден документ за идентификација
Останати одредби	<ul style="list-style-type: none"> • За вложените средства депонентот и штедилницата склучуваат Договор за орочен депозит • Со склучување на Договор за орочен депозит, депонентот ѝ дава овластување на штедилницата да ги подмири сите останати достасани, а неподмирени обврски кои депонентот ги има кон штедилницата, од средствата на депозитот, по истекот на рокот на неговото орочување • Доколку депонентот во рок од 7 дена по истекот на рочноста не дојде да склучи нов договор за депозит или да го подигне орочениот депозит со каматата, ќе се смета дека депонентот изрично прифатил депозитот со каматата повторно да се орачи на рокот и под другите услови утврдени со склучениот Договор за депозит, согласно Одлуката за утврдување политика на каматни стапки на штедилницата која важела во моментот на реорочувањето. • За вложените средства штедилницата издава штедна книшка, преку која се евидентираат и следат промените на депозитот • Во случај на изгубена, оштетена или целосно пополнета штедна книшка, депонентот писмено пријавува во експозитура на штедилницата, со цел веднаш да се изврши замена со нова • Вкупните депозити на депонентите во штедилницата се осигурени во Фондот за осигурување на депозити АД Скопје. Фондот ги обесштетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечност на решението • Податоците поврзани со депозитот и личните податоци на депонентот претставуваат банкарска (деловна) тајна и притоа штедилницата се обврзува дека истите нема да ги открива на други лица, освен ако со закон или подзаконски пропис е поинаку предвидено, со што депонентот изречно се согласува • Штедилница Можности не прибира девизни депозити на своите уплатно-исплатни места.